



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, словенечки и на македонски јазик. — Огласен според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за печатилата, посебни издавања и огласи 006-3-291-3

Среда, 20 септември 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,45 (45) дин. — Претплата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-132, Продавна служба 51-671

539.

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чл. 155 и 156 од Законот за изборот на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), а бидејќи во Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина е упразнето пратеничкото место во Изборната единица 35 — Пула, донесувам

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник во Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 35 — Пула.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 12 ноември 1967 година.

02 бр. 2814/1
12 септември 1967 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентин Поповиќ, с. р.

540.

Врз основа на членот 88 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКОТО И МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) во членот 49 ставот 2 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Ако сојузен орган на управата не е во можност подвижен предмет на опрема да продаде по цената од ставот 1 на овој член, таков предмет може да продаде и по пониска цена од неотпишаниот дел на неговата вредност, со тоа што е должен за таквата продажба да ја извести стручната служба надлежна за сојузниот буџет, која за тоа ќе поднесе извештај кон нацртот на буџетот за наредната година.“

Органите на управата на другите општествено-политички заедници подвижен предмет на опрема можат да продадат по цена пониска од неотпишаниот

от дел на неговата вредност, во согласност со прописите на општествено-политичката заедница.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 95

15 септември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

541.

Врз основа на членот 90 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 57/65) во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

„Одредбите на оваа уредба се однесуваат и на сојузните совети и на сојузните организации што вршат работи од интерес за федерацијата, на кои, согласно одредбите на посебен закон, се применуваат одредбите од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата ако со одредбите на тој посебен закон не е определено поинаку.“

Член 2

Во членот 4 став 1 зборовите: „од 6.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 80 динари“.

Член 3

Во членот 5 став 3 зборовите: „до 4.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „до 60 динари“.

Член 4

Во членот 6 став 3 зборовите: „до 40 динари“ се заменуваат со зборовите: „до 0,50 динари“.

Член 5

По членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Издатоците за превоз на работниците при службени излегувања на подрачјето на местото на запослувањето се признаваат во материјалните трошоци на органот во износите определени за превозното средство што се користи (автобус, авто-такси и сл.).

Ако при излегувањата од ставот 1 на овој член се користат моторни возила на работниците (патнички автомобили, моторцикли и сл.), во материјалните трошоци на органот издатоците се признаваат во височина на километражата пропишана со правилникот на органот, но најмногу до 0,50 динари за секој поминат километар.

Со правилникот на органот поблиску се определуваат условите под кои ќе се користат превозните средства, како и начинот на пресметувањето на надоместокот на трошоците на превозот.“

Член 6

Во членот 13 став 1 зборовите: „50% од“ се бришат.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 94

15 септември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

542.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИ

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шуми („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67) во точ. 3 и 5 зборовите: „1 октомври 1967 година“ се заменуваат со зборовите: „1 април 1968 година“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-5778/1

11 септември 1967 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБОЏА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБОЏА

I

Се отповикува

Бошко Чакиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Камбоџа.

II

Се назначува

Милорад Мијовиќ, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Камбоџа.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 119

8 септември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

I

Се отповикува

Стана Томашевиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка.

II

Се назначува

Илија Топалоски, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 121

12 септември 1967 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 27 од 20 декември 1966 година објавува:

Закон за судовите од општа надлежност;

Закон за јавното правобранителство;

Закон за Педагошкиот совет на СР Црна Гора и за наставните планови и програмите на училиштата;

Закон за организирање на научните дејности;

Закон за републичкиот совет за координација на научните дејности и за Републичкиот фонд за финансирање на научните дејности;

Закон за измена на законот за Педагошката академија;

Одлука за разрешување претседател на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;

Одлука за избор на претседател и членови на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;

Одлука за потврда на Одлуката за измена на Статутот на Републичкиот позајмен фонд на студентите;

Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнително на финансискиот план на Републичкиот фонд за научна работа за 1966 година;

Одлука на Уставниот суд на Црна Гора за решение на судирањето за надлежноста помеѓу Општинскиот суд во Пљевља и станбениот орган на Собранието на општината Пљевља за предлогот на Здружениот совет на Земјоделската задруга „Пљевља“ од Пљевља во врска со отказот на договорот за закуп на деловните простори издадени на претпријатието „Тргопред“ од Пљевља;

Одлука за придонесот за здравствена заштита на уживателите на пензии и инвалиднини;

Одлука за височината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот за време на професионална рехабилитација;

Одлука за условите за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на фондот на здравственото осигурување, за ризиците што задолжително се реосигуруваат, за височината на надоместоките што припаѓаат за одделни реосигурени ризици и за премиите за реосигурување;

Одлука за надоместок на инвалидите на трудот за купување моторни возила во 1967 година;

Одлука за делот од основниот придонес и од додатните придонеси за фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и за запослување инвалиди на трудот;

Одлука за плаќање придонес за социјално осигурување за определени категории осигуреници;

Одлука за најмалиот износ на надоместокот за трошоци за храна и сместување на осигурените лица за време на патувањето и престојот во друго место;

Одлука за најмалиот износ на погребните трошоци на осигурените лица;

Одлука за дополнително на Одлуката за основи, опсегот и начинот на склучувањето на договорите за установување и спроведување на социјалното осигурување на лицата што вршат самостојни дејности.

Во бројот 28 од 30 декември 1966 година објавува:

Закон за воведување додатен данок на промет на стоки на мало;

Закон за минималниот личен доход;

Закон за највисоката граница до која може да се определи стопата на основниот придонес за здравствено осигурување во 1967 година;

Одлука за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување во 1967 година и за утврдување на критериумите за определување височината на тој придонес;

Одлука за давање согласност на Одлуката за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметање на стажот на осигурување со наголемено траење и со намалување на старосната граница за осигурениците на определени работни места односно работи за периодот август-декември 1966 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за определување гранки, групи и подгрупи на дејности во кои се определува додатен придонес за инвалидско осигурување и за определување на стопите на додатниот придонес за 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметање на стажот на осигурување со наголемено траење и со намалување на старосната граница за осигурениците на определени работни места односно работи за 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за определување стопата на основниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување за 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на стопата на придонесот за додаток на деца за 1967 година;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за употреба на средствата на СР Црна Гора за инвестиции во стопанството во 1966 година;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за употреба на средствата на СРЦГ за инвестиции во стопанството во 1966 година;

Одлука за привремено финансирање на СР Црна Гора за периодот јануари-март 1967 година;

Одлука за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметање на стажот на осигурување со наголемено траење и намалување на старосните граници за осигурениците на определени работни места односно работи за период август-декември 1966 година;

Одлука за определување гранки, групи и подгрупи на дејности во кои се определува додатен придонес за инвалидско осигурување и за определување на стопите на додатниот придонес за 1967 година;

Одлука за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемениите обврски, на обврските на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметање на стажот на осигурување со наголемено траење и намалување на старосните граници за осигурениците на определени работни места односно работи за 1967 година;

Одлука за определување на стопата на основниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување за 1967 година;

Одлука за определување на стопата на придонесот за додаток на деца за 1967 година.

Во бројот 29 до 31 декември 1966 година објавува:

Заклучок за основите на економската политика во 1967 година;

Одлука за користење средства од Републичкиот резервен фонд за 1967 година, поради нерамномерно притекување на републичките приходи;

Решение за разрешување од должноста на помошник секретар на Извршниот совет;

Решение за именување претседател, секретар и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот;

Упатство за легитимација на оцачар;

Правилник за измени на Правилникот за означување на автобуските станици и стојалишта во линискиот друмски сообраќај;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на фондовите на здравственото осигурување на земјоделците, за ризиците што задолжително се реосигуруваат, за височината на надоместоците што припаѓаат за одделни реосигурени ризици и за премиите за реосигурување.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 1 од 16 јануари 1967 година објавуваат:

Наредба за рибната млаќ, недораснатите риби и недораснатите други морски животни.

Во бројот 2 од 23 јануари 1967 година нема прописи.

Во бројот 3 од 30 јануари 1967 година објавуваат:

Одлука за дополнување на Одлуката за определување на местата што се сметаат за градови и населби од градски карактер според Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште;

Наредба за спроведување на мерките за спречување на заразните болести кај добитокот во 1967 година;

Решение за именување општински изборни комисији за спроведување на изборите за пратеници во Саборот на СР Хрватска;

Решение за именување општински изборни комисији за спроведување на изборите за членови на општинските и околиските собранија;

Решение за основање Општинско јавно обвинителство во Славонска Пожега.

Во бројот 4 од 3 февруари 1967 година нема прописи.

Во бројот 5 од 6 февруари 1967 година објавуваат

Закон за мерките за спроведување на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници;

Закон за дополнување на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници;

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот и отповикот на пратеници во Саборот на СР Хрватска;

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот и отповикот на членовите на општинските и околиските собранија;

Закон за измени на Законот за изборните единици за избор на пратеници во Саборот на СР Хрватска;

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот и отповикот на членовите на работничките совети и на другите органи на управувањето во работните организации;

Закон за помошта на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба;

Закон за измени и дополненија на Законот за помош на жртвите на фашистичкиот терор;

Закон за арбитражата за решавање на спорните прашања при склучувањето на договори помеѓу здравствените установи и организациите на социјалното осигурување;

Закон за височината на приходите на домаќинството за утврдување на правото на додаток на деца;

Закон за височината на приходите на домаќинството на уживател на пензија доволни за издршка, како и за начинот на користење и губење правото на заштитен додаток;

Закон за највисоката стопа на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците;

Закон за измени и дополненија на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Решение за именување главен директор на Железничкото транспортно претпријатие во Загреб.

СОДРЖИНА:

	Страна
539. Одлука за распишување дополнителни избори за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина — — — —	1001
540. Уредба за измена на Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата — — — —	1001
541. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — — — —	1001
542. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шуми — — — —	1002